

МАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА МЕДИЦИНА

Од книгата на Ангелина МАРКУС

ХИПОКРАТОВА ЗАКЛЕТВА

Во часот кога стапувам меѓу членовите на лекарската професија свечено се обврзувам дека својот живот ќе го ставам во служба на хуманоста.

Кон своите учители ќе покажувам должна благодарност и почитување.

Својата професија ќе ја извршувам совесно и достоинствено.

Најголема грижа ќе ми биде здравјето на мојот пациент.

Ќе ги почитувам тајните на тие што ќе ми се доверат.

Со сета своја сила ќе ги одржувам честа и благородните традиции на лекарската професија.

Моите колеги ќе бидат мој браќа.

Во вршењето на должностите кон болните на мене нема да делуваат никакви обзир, вера, националност, раса, политичка или класна припадност.

Од почетокот апсолутно ќе го почитувам човечкиот живот.

И под закана нема да дозволам моите медицински знаења да се искористат спротивно на законите за хуманоста.


Ова го ветувам свечено, повикувајќи се на својата чест.

Во преминот од митологијата до христијанството, цели фамилии на богови биле устоличени во небесното царство, слично на човечкото, каде што боговите ја имале улогата и функцијата да управуваат во одредени области на ист начин како што тоа го правеле и луѓето на земјата.

Аполон, Артемида, Диоскурите, Херакло, Дионис, Асклепио директно навлегле во медицинската проблематика. И без нив, и далеку пред нив, и пред Големата Мајка, зачудувачки се откријата за постигнувањата на медицината низ Македонија.

Христијанството во своите канони ги презело ритуалите од македонските свечености. Посветеноста како покрстување. Крштевањето како исчистување во светите реки со имиња на богови како Еригон - Посвездување, Аксион - Оснажување. Тетида го избањала Ахил за да добие бесмртност, заборавајќи на Ахилвата пета, што како медицински термин останал во науката. Постот кој завршува со причест, нафора и вино, со бла-

ДА СЕ ЗНАЕ МЕДИЦИНА МАКЕДОНЕЦОТ, НАР



ПАТРОКЛО ГО ПРЕВРЗУВА АХИЛ

гослов за добро здравје. Богочовекот Асклепио ги оживувал мртвите како воскреснувањето на Христос. Бесполовото забременување преку сончевиот зрак кој го правел Зевс ѝ се случил и на Марија. Денес тоа масовно се практикува како бесполово забременување. Слепите озарени од светлина се исцелуваат. Денес ласерот успешно го враќа видот. Се родило дете со божји знак. Жиг или тетоважа. Блеснала Богородица Трорачица - трансплантација. Во Божјата работа, при создавањето на светот и на човекот, има клонирање и моделирање на трите раси - чисти народи. Господ, ангелите, божествата и македонскиот народ се бели, светли, моќни. Покрај светиот македонски народ се транспортираат и други народи. Денес медицината

може тоа да го докаже. Ако не друго, туку за да се објасни долгиот процес на способни луѓе со потекло од Македонија. Чудата на Христос, работата на апостолите, православното свештенство, светците, испосниците во црквите и во манастирите, 2000 години се во служба и во заштита на народот.

Медицинската традиција од асклепиадите во древнина се негувала во манастирите. Кузман и Дамјан, Пантелејмон, лекари исцелители, секаде низ Македонија ги гледаме на фреските со кутии за лекови и со медицински инструменти во рацете, исти такви какви што можеме да видиме на скулптурите на Асклепиевата лекарска фамилија. Истите инструменти уште се користат во медицинските установи. Боговите, хра-

мовите, причеста, лекувањето ние Македонците сме го пренеле секаде низ светот и тоа во иста форма како што се практикувало во одредени периоди низ Македонија. Пред некоја година се возобнови еден од храмовите во Охрид, на Плаошник или Плашник, на полски тоа значи плоштад. На плоштадот со столбови од времето на IV век пр. Хр. со базилики, ротонда театар. Климентовите 3.000 ученици си нашле лицеум и асклепијада. Храмови, школи, болница и гробишта. Во времето на Свети Климент и Наум, кога Европа масовно се просветувала со Кирилско писмо, во центарот на Охрид биле ископани гробови на Македонци. Според костурите, тоа биле луѓе повисоки од два метра, тие им припаѓале на Македонците кои ја ширеле културата преку Охридскиот универзитет, кои ја применувале медицината на највисоко ниво и ја зачувале македонската традиција на погребување. Бил откопан непресушен извор и за медицинско и за генетско истражување. Било откопано македонското погребување со златни маски и со златен накит среде царскиот македонски град, украсен со разни уметнички предмети, градби и мозаици. Била откопана Лихнида, и како во сите досега откопани древни градови низ Македонија, кој знае по кој пат, се сретнуваме со разновидни медицински помагала и инструменти, садови како доказ за македонската древна медицина. На сите им е добро познато за медицинските отстапки во библиските текстови. Пророштвата, клетвите, казните се затскриваат во религиозното пишување, покриено со етички норми. Во описите за Тројанската војна Хомер ги изнел сите начини на медицинско интервенирање за спасување на болните и на ранетите. Колерата се спречувала со горење на мртвите и на корабите. Раните се премачкувале со мевлеми од тревки за да не "заживеат". Пред тоа, Махаон ги извидувал раните, ги преврзувал откако ја вадел стрелата или копјето, го запираше крвавењето. И не само лекарите туку и боговите и царевите биле извежбани за брзо помагање во војните. Има цртежи на кои се гледа како Ахил го преврзувал Патроколо со вкрстување на завојот на

ТА ЗНАЧИ ДА СЕ ЗНААТ ОДОТ, ИСТОРИЈАТА

ОД ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА МЕДИЦИНА

- Големата Мајка од Македонија 6500 г. пр. Хр.

- Аполон, прв исцелител од митолошкиот период

- Музите, дарба за уметност

- Диоскуритите, Орфеј, Херакло -

божество со лекарска дарба

- Асклепио, лекарска фамилија со симбол на фармација

- Михаон и Полидејрон, лекари во "Илијада" од 1230 г. пр. Хр.

- Ахил и Одисеј, херои и кралеви со медицински знаења

- Темен период триста години по Тројанската војна

- Асклепијади со царски лекари во македонските престолнини

- Медицински подем за време на Архелај во V век

- Аристотеловата фамилија, Никомак, дворски лекари на македонските цареви во V и IV век пр. Хр.

- Хипократ со фамилијата во Македонија 490-370 г. пр. Хр.

- Хипократовата заклетва пишувана во Пела и медицинските дела во Хипократовиот корпус

- Филип II и светилишта со болничко лекување

- Аристотел, татко на сите науки 384-322 г. пр. Хр.

- Менон и Теофраст ги систематизирале медицинските списи

- Тесал, Филон, Полиб, царски лекари на Александар со походот на исток

- Александрија, македонска светска престолнина и жариште на македонизмот, повеќе од 500 години

школува царски и патувачки лекари за народите

- Пергам, Антиох, острови, научни и медицински центри во период од 320 г. пр. Хр. до римското завладување

- Филип, Хераклид, Аполоние, Бер, лекари во македонските царства на

Птоломеј, Антиох, Селеук, Александрови генерали

- Антипатар и Касандра во Пела во соработка со Александрија до крајот на старата ера

- Аполоние, Гален, Сорен, Диокло, лекари од Александрија кои ги лекувале Марко Антоние, Цицерон,

Нерон, Трајан, Марко Аврелио, Комод од I век пр. Хр. до III век на новата ера.

- Клеопатра имала цел тим лекари раководени од Аполодор и учителот Никола

- Исус Христос и апостолите на почетокот на новата ера, обележана со исцелители, медицина и вера

- Цар Константин и царица Елена во 306-337 г. пр. Хр. озаконување на христијанството со социјална и со медицинска заштита, Никејскиот собир

- Јустин I, Јустинијан и Јустин II, сите од Таор, од Скопје во V и VI век по Хр. со изградба на градови, тврдини, епископии и манастири го зачувале македонскиот бит

- Свети Софија ремек дело на ктиторот - Јустинијан во Цариград, современ сведок за македонскиот континуитет

- Кузман и Дамјан, Пантелејмон, Св. Врачи од II век и врески со лекови и со медицински инструменти

- Кирил и Методиј со писмото од Македонија ја ширеле библиската медицина во IX век

- Царот Василие, Никола, Самуил ги поддржувале македонските градби и болници вклучени во православие во IX и X век

- Богомилите како социјално движење за канонизирање на сиромашните

- Климент и Наум со сите ученици ја зачувале древната македонска традиција во наука, писмо и медицина

- Црквите и манастирите во Македонија од XI до XIII век жива историја и трезор на македонската духовна сила

- Фреските во Македонија од Крале Марко до XIX век со многу теми од медицината


- Балканските и светските војни во Македонија во XX век ја покажале потребата од медицина за ранетите и за народот

- Медицината во Македонија денес е на светско ниво, наши врвни лекари се вработени низ сите континенти. Само Жан Митрев се врати за да ја создаде Кардиохирургијата "Филип II", како нов Аполон

- Андреја Мишковски, хирург, пресади откината рака

- Во САД, Македонец откри ДНК, три милијарди кодови во служба на клонирањето

- Во Австралија, д-р Цветко Синадиновски го образложи земјотресот и цунамито како негова последица





лакотот. Исто така како што и денес се преврзува. Пред повеќе од три илјади години во Илијада се дадени описи за мesteње на зглобови, за ублажување на болките, за лекување фрактури и за многу посложени хируршки зафати. Одејќи во војна, на островот Лемно, Филоктет го каснала змија и десет години не зараснала раната и не поминала болката. Лично Махон и Подалејрон го излекувале со серум за да може да војува во Троја.

Да се совлада стравот и стресот од ужасот на војувањето е грижа и подготвеност на лекарите. И борците биле добро обучени да ги погодат чувствителните места на телото. Врвен опис на ракувањето е кога копјето го пробива панцирот и длабоко се зарива во белите дробови. Излегува пена помешана со крв и го крие врвот на копјето, кое мора брзо и прецизно, со еден потег, да се извади и ранетиот да преживее. Такво ранување преживеал и Александар, предводејќи ја војската на чие чело прв влегувал во судир, како што војувале сите македонски цареви, носејќи ги на себе лузните по битките и победите. Македонскиот народ кој минал низ толку многу војни, не само низ описите на Хомер, туку низ сите војни, освојувања и преселби, собирал медицинско искуство и меѓу другите народи го ширел медицинското знаење и лекувањето.

Во преминот од митологијата до христијанството, цели фамилии на богови се устоличени во небесното царство, слично на човечкото, каде што боговите ја имале улогата и функцијата да управу-

ваат во одредени области на ист начин како што тоа го правеле и луѓето на земјата. Овој пат нашиот интерес се сведе на истакнати личности меѓу боговите, светците и луѓето, кои се занимавале со писмото и со образованието, како и со медицинското лекување. Асклепио со змијата како фармацевтски знак, Кузман и Дамјан со медицинските инструменти на фреските во секоја црква низ Македонија. Или Кирил и Методиј, Климент и Наум со писмото в раце. Станува збор за континуирано ширење на науката, на медицината и на уметноста низ специфична форма, што му одговара на македонскиот народ, со доза на потсвесно дејствување и сугестија да се сфатат чудата како остварлива реалност.

Реинкарнацијата, клонирањето, трансплантацијата, регенерирањето, трансфузијата, навестувани со илјадници години, дури сега се остваруваат.

Од реброто е создаден човек. Од кожата на Брама создаден е Бригу - клон. Главата на Горгона се регенерира. Борците ја пијат крвта на жртвите. Го јадат срцето на воинот за сила. Лекарот врши реанимација така како што боговите ги оживувале луѓето. Народот ги ставил лекарите на повисок ред на почитување. Од нивните прсти треба да се спаси животот кога виси на тенок конец. Семејствата на боговите, на божествата, на музите, на царевите и на луѓето во ист свет се среќаваат, под иста вселенска рамнотежа на силите опстојуваат. Не е дозволена грешка од незнаење. Треба да сме сè поблиску до вистината на постоењето, сè подобро да ги знаеме законите,

да поседуваме знаење, да учиме и учењето да го прошируваме како светлина. Никој не сноси вина за незнаењето за улогата на Македонија во светскиот систем на образование. Тие што прават збрка не вреди да се разубедуваат. Нивните скромни мисловни способности се лишени од логиката. Наше е да го следиме и да го браниме своето и кога други го сметаат за нивно.

Македонските ангели тежнеат кон бесмртност и здружени со медицината се грижеле за здравјето и за душата на луѓето. Исцелители, благовесници, заштитници и патрони на имиња, слави, цркви и градови.

Не може да се зборува за медицината од Македонија а да не се согледа системот на поврзување и заемно дејствување во сите подрачја од предисторијата, во сите милениуми за опстанок на Македонците. Нив ги има во царствата, во филозофијата, во писменоста, во уметноста, во монетоковањето, во исхраната, во православието; сè одбележано со трајни вредности од самата генеза. Да се знае медицината значи да се знаат Македонецот, народот, историјата.

(крај)

Во следниот број ексклузивен фелтон за македонската дипломатија